

ЕМБС: 04054016

Целосно име: Акционерско друштво фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА-Скопје

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2017

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки

Финансиски извештаи

**Биланс на состојба**

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	551.821.504,00			566.765.219,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	313.817.319,00			344.376.989,00
10	-- Недвижности (011+012)	137.253.375,00			146.801.504,00
11	-- Земјиште	863.915,00			863.915,00
12	-- Градежни објекти	136.389.460,00			145.937.589,00
13	-- Постројки и опрема	173.125.725,00			187.840.644,00
14	-- Транспортни средства	2.683.796,00			3.762.050,00
15	-- Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	228.999,00			4.932.336,00
17	-- Аванси за набавка на материјални средства	525.424,00			763.952,00
19	-- Останати материјални средства				276.503,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	238.004.185,00			216.820.286,00
22	-- Вложувања во подружници	37.850.000,00			350.000,00
23	-- Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	28.922.811,00			
25	-- Побарувања по дадени долгорочни заеми	5.459.019,00			
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	165.772.355,00			216.470.286,00
28	-- Вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба	165.772.355,00			216.470.286,00
31	-- V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)				5.567.944,00
34	-- Останати долгорочни побарувања				5.567.944,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	344.939.575,00			341.169.985,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	114.754.836,00			124.000.003,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	65.615.730,00			69.132.504,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	9.751.421,00			10.193.318,00
40	-- Залихи на недовршени производи и полупроизводи	14.034.176,00			15.541.418,00
41	-- Залихи на готови производи	25.344.285,00			29.090.197,00
42	-- Залихи на трговски стоки	9.224,00			42.566,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	183.570.771,00			195.635.536,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	720.310,00			163.013,00
47	-- Побарувања од купувачи	175.102.218,00			184.325.282,00
48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	58.150,00			58.150,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	7.050.454,00			10.161.511,00
50	-- Побарувања од вработените	10.807,00			262.781,00

51	-- Останати краткорочни побарувања	628.832,00	664.799,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	12.546.367,00	1.191.669,00
58	-- Останати краткорочни финансиски средства	12.546.367,00	1.191.669,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	34.067.601,00	20.342.777,00
60	-- Парични средства	34.067.601,00	20.342.777,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	596.151,00	298.749,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	897.357.230,00	908.233.953,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	727.636.476,00	697.877.245,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	613.773.075,00	613.773.075,00
68	-- III. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	69.623.036,00	69.623.036,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	63.417.513,00	61.009.416,00
72	-- Законски резерви	63.417.513,00	61.009.416,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	74.315.070,00	70.337.263,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	45.753.854,00	22.380.527,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	169.695.814,00	210.315.180,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	21.782.064,00	49.724.639,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	21.782.064,00	49.724.639,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	147.913.750,00	160.590.541,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	70.401.393,00	78.164.351,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	13.044.569,00	38.429.276,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	185.909,00	83.539,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	3.839.145,00	4.817.109,00
100	-- Обврски кон вработените	7.329.793,00	7.399.347,00
101	-- Тековни даночни обврски	2.257.554,00	206.850,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	48.500.000,00	30.000.000,00
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	2.355.387,00	1.490.069,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	24.940,00	41.528,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	897.357.230,00	908.233.953,00

### Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	719.497.084,00			711.421.515,00
202	-- Приходи од продажба	710.691.176,00			708.454.985,00
203	-- Останати приходи	8.805.908,00			2.966.530,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	44.962.349,00			34.414.770,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	39.726.197,00			44.962.349,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	651.442.847,00			691.227.888,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	385.994.058,00			412.200.265,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	1.046.677,00			6.073.576,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	10.725.164,00			700.562,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	39.739.222,00			46.836.931,00

212	-- Останати трошоци од работењето	12.989.212,00	17.772.226,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	148.351.652,00	155.020.797,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	96.124.935,00	100.247.508,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	6.881.464,00	7.240.838,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	25.403.331,00	26.505.759,00
217	-- Останати трошоци за вработените	19.941.922,00	21.026.692,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	35.222.198,00	36.782.526,00
219	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	612.470,00	335.680,00
220	-- Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековните средства	5.314.118,00	3.113.768,00
222	-- Останати расходи од работењето	11.448.076,00	12.391.557,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	11.972.297,00	3.702.034,00
229	-- Приходи од вложувања во неповрзани друштва	2.643.763,00	2.760.783,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	589.368,00	120,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	705.298,00	941.131,00
233	-- Останати финансиски приходи	8.033.868,00	
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	20.443.271,00	7.438.679,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	3.086.769,00	5.617.545,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	2.518.283,00	1.821.134,00
242	-- Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	14.692.560,00	
243	-- Останати финансиски расходи	145.659,00	
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	54.347.111,00	27.004.561,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	54.347.111,00	27.004.561,00
252	-- Данок на добивка	6.185.160,00	3.446.112,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	48.161.951,00	23.558.449,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	400,00	408,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	48.161.951,00	23.558.449,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	48.161.951,00	23.558.449,00
269	-- Добивка за годината	48.161.951,00	23.558.449,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	48.161.951,00	23.558.449,00

### Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
609	-- Набавна вредност на софтвер со лиценца	900.000,00			900.000,00
611	-- Акумулирана амортизација на софтвер со лиценца	900.000,00			900.000,00
625	-- Земјишта	863.915,00			863.915,00
627	-- Набавна вредност на станови и станбени згради	396.314.583,00			396.118.216,00

<b>629</b>	- - Акумулирана амортизација на станови и станбени згради	259.925.123,00	250.180.625,00
<b>630</b>	- - Сегашна вредност на станови и станбени згради (< или = АОП 012 од БС)	136.389.460,00	145.937.589,00
<b>662</b>	- - Краткорочни заеми и кредити дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 052 од БС)	516.423,00	633.002,00
<b>666</b>	- - Вложувања во акции издадени од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 021 од БС)	165.772.355,00	187.547.475,00
<b>668</b>	- - Трговски кредити и аванси дадени на трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	92.458.296,00	98.437.134,00
<b>671</b>	- - Останати побарувања од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	1.321.870,00	1.522.215,00
<b>672</b>	- - Останати побарувања од органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	7.050.454,00	10.161.513,00
<b>673</b>	- - Останати побарувања од физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	10.806,00	262.780,00
<b>674</b>	- - Краткорочни обврски по земи и кредити кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 095 од БС)	48.500.000,00	30.000.000,00
<b>676</b>	- - Долгорочни обврски по заеми и кредити кон трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата (< или = АОП 085 од БС)	21.782.064,00	49.724.639,00
<b>678</b>	- - Основна главнина (сопственички капитал) во акции поседувани од други трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија регистрирани во земјата (< од АОП 065 од БС)	727.635.549,00	697.877.245,00
<b>684</b>	- - Трговски кредити и аванси од трговски друштва во приватна и државна сопственост и јавни претпријатија, во земјата	76.621.957,00	92.983.273,00
<b>688</b>	- - Останати обврски кон органи на законодавна, извршна и судска власт, ФПИОМ, ФЗОМ, АВРМ, единици на локална самоуправа и други правни лица финансирани од буџет	2.315.883,00	270.120,00
<b>689</b>	- - Останати обврски кон физички лица, трговци-поединци, занаетчи, земјоделци, самостојни вршители на дејност и непрофитни организации во земјата	8.493.751,00	9.594.427,00
<b>690</b>	- - Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	12.302,00	
<b>691</b>	- - Приходи од продажба на услуги (< или = АОП 202 од БУ)	449.584,00	753.015,00
<b>692</b>	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	288.474.963,00	306.819.515,00
<b>693</b>	- - Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	420.533.614,00	399.917.856,00
<b>696</b>	- - Приходи од наемнина (< или = АОП 202 од БУ)	1.220.713,00	923.132,00
<b>703</b>	- - Приходи од вишоци (< или = АОП 203 од БУ)	7.791.982,00	129.363,00

<b>710</b>	-- Останати приходи од работењето (< или = АОП 203 од БУ)	598.825,00	1.143.485,00
<b>712</b>	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	321.253,00	953.922,00
<b>715</b>	-- Приходи од дивиденди	2.643.763,00	2.760.783,00
<b>716</b>	-- Расходи на продадени производи и услуги	677.126.023,00	679.634.824,00
<b>717</b>	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	252.270.670,00	275.623.685,00
<b>720</b>	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	421.226,00	395.341,00
<b>721</b>	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	96.639.748,00	101.817.558,00
<b>722</b>	-- Униформи-заштитна облека и обувки	417.637,00	324.931,00
<b>723</b>	-- Материјал за чистење и одржување (< или = АОП 208 од БУ)	430.029,00	307.041,00
<b>724</b>	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	6.474.180,00	6.258.080,00
<b>725</b>	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	8.752.137,00	7.743.749,00
<b>726</b>	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	16.820.222,00	13.481.420,00
<b>727</b>	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	4.782.430,00	4.908.332,00
<b>728</b>	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	1.617.881,00	1.218.702,00
<b>729</b>	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.361,00	566.098,00
<b>731</b>	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	66.536,00	922.331,00
<b>734</b>	-- Производствени и занаетчиски услуги (< или = АОП 211 од БУ)	11.421.659,00	12.387.431,00
<b>735</b>	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	1.296.923,00	1.762.555,00
<b>741</b>	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	272.254,00	
<b>742</b>	-- Еднократен надоместок во вид на испратнина заради трајно работно ангажирање под услови утврдени со закон (< или = АОП 217 од БУ)	1.291.799,00	2.150.777,00
<b>744</b>	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	4.016.436,00	3.890.307,00
<b>745</b>	-- Помошти (< или = АОП 217 од БУ)		222.215,00
<b>747</b>	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	289.826,00	230.280,00
<b>748</b>	-- Дневници за службени патувања (< или = АОП 217 од БУ)	36.474,00	25.000,00
<b>752</b>	-- Подароци на вработените (< или = АОП 217 од БУ)		138.891,00
<b>753</b>	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	1.655.841,00	1.371.579,00
<b>756</b>	-- Надомести за повремени и привремени работи (< или = АОП 217 од БУ)	310.209,00	155.690,00
<b>757</b>	-- Трошоци за надомест и други примања на надворешни членови на управен и надзорен одбор, одбор на директори и управители	5.311.824,00	8.828.400,00
<b>758</b>	-- Трошоци за спонзорства (< или = АОП 212 од БУ)	95.666,00	314.274,00
<b>759</b>	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	1.111.861,00	1.604.896,00
<b>760</b>	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	562.157,00	649.133,00

<b>761</b>	- - Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	1.075.273,00	1.483.262,00
<b>762</b>	- - Даноци кои не зависат од резултатот (< или = АОП 212 од БУ)	1.477.894,00	1.479.895,00
<b>764</b>	- - Членарини на здруженијата во земјата и странство (< или = АОП 212 од БУ)	313.518,00	512.311,00
<b>765</b>	- - Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	166.852,00	183.312,00
<b>766</b>	- - Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	10.307,00	
<b>768</b>	- - Вредносно усогласување на долгорочни финансиски пласмани и други хартии од вредност расположиви за продажба ( = АОП 242 од БУ)	14.692.560,00	
<b>769</b>	- - Исплатени дивиденди	17.808.876,00	27.667.896,00
<b>771</b>	- - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот		408,00

### Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
<b>2072</b>	- 10.82 - Производство на какао, чоколади и кондиторски производи	682.759.273,00			
<b>2375</b>	- 46.76 - Трговија на големо со останати полупроизводи	8.564.632,00			
<b>2386</b>	- 47.29 - Друга трговија на мало со храна во специјализирани продавници	38.863.920,00			
<b>2486</b>	- 66.21 - Процена на ризици и штети	60.843,00			
<b>2491</b>	- 68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)	1.220.713,00			

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.